



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1870

Službeni vesnik SR
MakedonijeSkopje
fan 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 12 август 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 940 динари. – Аконтација на претплата за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

645.

Врз основа на член 356 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА БРАШНО ОД ТИПОТ „850“

Член 1

Организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, кои се занимаваат со преработка на пченица, се должни од вкупното свое дневно производство на брашно да пуштат во промет и да им испорачаат на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб најмалку 30% брашно од типот „850“.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на работните луѓе кои на пченицата ја преработуваат со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, како услужна дејност.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 293
12 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

646.

Врз основа на член 356 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЛЕБ ОД БРАШНО ОД ТИПОТ „850“

Член 1

Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб односно со промет на леб и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани кои произведуваат односно продаваат леб, се должни од вкупното свое дневно производство односно од прометот на леб, да пуштат во промет најмалку 30% од основниот вид на пченичен леб произведен од брашно до типот „850“ или во прометот да обезбедат најмалку 30% од тој вид леб во републиката односно во автономната покраина, така што спогодбено ќе ги утврдат поединечните обврски од процентот на дневното производство односно на прометот на леб.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 294
12 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

647.

Врз основа на член 356 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ЗАРАДИ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР ВО 1988 ГОДИНА

1. Заради отстранување на растројствата на домашниот пазар, остварување на поголемо влијание на увезени стоки врз цените и снабденоста на домашниот пазар и заради сузбивање на монополистичкото однесување на организациите на здружен труд во прометот на стоки за широка потрошувачка, со оваа одлука се пропишуваат условите под кои се врши интервентен увоз на стоки за широка потрошувачка и на сировини и репродукциони материјали наменети за производство на стоки за широка потрошувачка и се уредува плаќањето на царина, на посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување за увезени стоки и на посебна такса на увезени стоки.

2. Интервентен увоз според одредбите од оваа одлука може да се врши за стоки за широка потрошувачка од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименување
-----------------------------------	----------------	-------------

1	2	3
33.05	3305.109	--- Шампони приготвени за продажба на мало
33.06	3306.109	--- Забни паста приготвени за продажба на мало
	3307.109	--- Препарати за бричење, вклучувајќи пред или по бричење, приготвени за продажба на мало
	3401.11	-- Сапун и органски површински активни производи и препарати (во форма на стапчиња, колачиња, леани или обликувани парчиња и хартија, вата, филц и неткаени ткаенини, импрегнирани или премачкани со сапун или со детергент за тоалетна употреба (вклучувајќи ги производите со лековити супстанции)

Ех.
Сапун за тоалетна употреба

1	2	3	Тарифен број на царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименовање
1	2	3	1	2	3
3402	Органски површински активни средства (освен сапун); површински активни препарати, препарати за перење (вклучувајќи помошни препарати за перење) и препарати за чистење со додаток или без додаток на сапун, освен оние од тар. бр. 34.01.			1502.001	Маснотии од животни: од видовите говеда, овци и кози, сурови и топени, вклучувајќи пресувани или добиени со солвентна екстракција, за индустриски цели
3402.20	- Препарати приготвени за продажба на мало			2815.11	-- Натриумхидроксид (каустична сода), цврст
3402.90	- Друго			2815.12	-- Натриумхидроксид (каустична сода), во воден раствор (раствор на сода или течна сода)
8418.10	- Комбинации на фрижидери и замрзнувачи со засебни врати			2833.11	-- Динатриумсулфат
8418.2	- Фрижидери за домаќинство			2833.19	-- Сулфати на натриум, други
8418.30	- Замрзнувачи во форма на сандак, со капацитет до 800 литри			2835.31	-- Натриумтрифосфат (натриум триполифосфат)
8418.40	- Замрзнувачи од вертикален тип, со капацитет до 900 литри			2836.20	-- Динатриумкарбонат
8450.1	- Машини за перење за домаќинството и пералниците, вклучувајќи и машини кои и перат и сушат, со капацитет на суви алишта до 10 kg			2902.50	- Стирен
85.09	Електромеханички апарати за домаќинството со вграден електромотор			2903.21	-- Винилхлорид (хлоретилен)
8516.10	- Електрични проточни и акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи			3817.101	-- Линеарни алкилбензени
8516.40	- Електрични пегли			3901.10	- Полиетилен, со специфична густина помала од 0,94
8516.601	--- Шпорети			3903.11	-- Полистирол, за експандирање,
8517.109	--- Телефонски апарати (телефони), други		41.01	3904.10	- Поливинилхлорид, неизмешан со други материи
8527.31	-- Други радиодифузни приемници, вклучувајќи такви апарати што, исто така, можат да примаат радиотелефонија или радиотелеграфија, комбинирани со апарат за снимање и репродукција на звук		41.02		Сурови крупни и ситни кожи, говедски кожи и кожи од копитари (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно обработени, ниту натаму обработувани), со длака или без длака, цепени или нецепени
85.28	Телевизиски приемници (вклучувајќи видеомонитори и видео проектори), комбинирани или некобинирани во исто кукиште со радиоприменици или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика		41.03		Сурови кожи овчи и јагнешки (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, пергаментно или транспарентно наобработени, ниту поинаку натаму обработувани), со длака или без длака, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 3) кон оваа глава
	Ех. Телевизиски приемници				Други крупни и ситни сурови кожи (свежи или посолени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно или транспарентно обработени, ниту поинаку обработувани), со длака или без длака, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 2) и 3) кон оваа глава
87.03	Патнички автомобили и други моторни возила, главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 87.02), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:		41.04		Штавени кожи од говеда и копитари, без длака, освен штавените кожи од тар. бр. 41.08 и 41.09
8703.2	- Други возила со клипни мотори и со палење со помош на свекичка, освен со ротациони клипни мотори:		41.05		Овчи и јагнешки кожи штавени, без волна, освен од тар. бр. 41.08 и 41.09
8703.21	-- со зафатнина на цилиндарот до 1000 cm ³		41.06		Козји и јарешки штавени кожи, без длака, освен штавените кожи од тар. бр. 41.08 и 41.09
	--- патнички автомобили составени		41.07		Штавена кожа од други животни, без длака, освен штавената кожа од тар. бр. 41.08 и 41.09
	--- со зафатнина на цилиндарот над 1000 до 1500 cm ³		41.08		Семишувана кожа (вклучувајќи ја комбинацијата на семишувана кожа)
8703.221	--- патнички автомобили, составени		41.09		Лакирана кожа и лакирана слоевита (обложена со фолија), кожа, метализирана кожа
8703.3	- Други возила со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел)		41.11		Вештачка кожа врз основа на кожа или кожни влакна во форма на плочи, листови или ленти, вклучувајќи во ролни
8703.31	-- со зафатнина на цилиндрите до 1500 cm ³		51.01		Волна, невлачена и нечеслана
8703.311	--- патнички автомобили, составени		51.05		Волна и фина или груба животинска длака, влачена или чешлана (вклучувајќи чешлана волна, во маса)
94.03	Друг мебел и негови делови		52.01		Памук, невлачен и нечеслан

3. Интервентен. увоз според одредбите од оваа одлука може да се врши за суровини и репродукциони материјали потребни за производството на стоки за широка потрошувачка од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:

1	2	3
52.03	Памук, влачен или чешлан	
52.05	Предиво од памук (освен конец за шиене), со содржина од 85% или повеќе по масата на памук, неподготвено за продажба на мало	
52.06	Предиво од памук (освен конец за шиене) со содржина памалку од 85% по масата на памук, неподготвено за продажба на мало	

4. Интервентниот увоз според одредбите од точ. 2 и 3 на оваа одлука може да се врши најмногу до вкупен износ од 400 милиони долара.

5. Увозот на стоките од точка 2 на оваа одлука се врши врз основа на јавно наддавање во рамките на Стопанската комора на Југославија врз основа на решение од сојузниот секретар за економски односи со странство, донесено во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, а по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија.

Стоките од точка 2 на оваа одлука ги увезуваат организациите на здружен труд што ќе ги определи сојузниот секретар за економски односи со странство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство а кои, врз основа на јавно наддавање ги предложила Стопанската комора на Југославија, и организациите на здружен труд кои врз основа на спроведеното јавно наддавање ќе ги определи Сојузната дирекција за стоковни резерви.

Јавното наддавање за избор на организациите на здружен труд кои ќе извршат увоз на стоките од точка 2 на оваа одлука мора да се заврши најдоцна во рок од 15 дена од денот на распишувањето на јавното наддавање.

Во пријавата за јавното наддавање од став 1 на оваа точка организацијата на здружен труд дава податоци за видот на стоките (тарифен број и тарифна ознака на Царинската тарифа) за количеството и вредноста на стоките, квалитетот на стоките, земјата од која се увезуваат стоките, условите и роковите за увоз и за продажба на тие стоки на домашниот пазар, како и податоци за тоа колку цената на тие стоки ќе биде пониска од малопродажната цена за исти или слични стоки од домашно производство.

Сојузниот секретар за економски односи со странство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, им издава решение на организациите на здружен труд кои во рамките на Стопанската комора на Југославија се избрани како најповолни увозници на стоките за широка потрошувачка.

Решението од став 5 на оваа точка содржи податоци за видот на стоките (тарифен број и тарифна ознака на Царинската тарифа), количеството и вредноста на стоките, квалитетот на стоките, земјата од која се увезуваат стоките, условите и роковите за увоз и за продажба на стоките и за цената на стоките на домашниот пазар.

6. Ако со јавното наддавање од точка 5 на оваа одлука не се одберат организации на здружен труд кои ќе извршат увоз на стоките и организации на здружен труд кои врз основа на спроведеното јавно наддавање ќе ги определи Сојузната дирекција за стоковни резерви од точка 2 на оваа одлука, или ако увозот на стоките е неопходно да се изврши во што покус рок, сојузниот секретар за економски односи со странство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, може да и го довери увозот на тие стоки и на организација на здружен труд со непосредна погодба и да донесе решение за тоа.

Решението од став 1 на оваа точка ги содржи податоците наведени во точка 5 став 6 од оваа одлука.

7. На увозот на стоките од точка 2 на оваа одлука не се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување за увезените стоки и посебна такса на увезените стоки.

8. На увозот на стоките од точка 3 на оваа одлука не се плаќа царина, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување за увезените стоки и посебна такса на увезените стоки.

9. Решение за увозот на стоките од точка 3 на оваа одлука на организациите на здружен труд односно на Сојузната дирекција за стоковни резерви по нивно барање им издава сојузниот секретар за економски односи со странство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство.

10. Заради остварување на правото од точка 7 на оваа одлука, организацијата на здружен труд е должна до надлежната царинарница да го поднесе решението од точ. 5 и 6 на оваа одлука, а заради остварување на правото од точка 8 на оваа одлука – решението од точка 9 на оваа одлука.

11. Ако организацијата на здружен труд не ги изврши обврските утврдени со решението од оваа одлука е должна на увезените стоки да плати царина и други увозни такси и давачки, кои при увозот не биле наплатени.

12. Евиденција за интервентниот увоз на стоки според оваа одлука, врз основа на податоците од увозните царински декларации, води Сојузната управа за царини.

13. На увозот на стоки за широка потрошувачка кој се реализира преку Сојузната дирекција за стоковни резерви врз основа на решенијата издадени според Одлуката за увоз на стоки за широка потрошувачка заради интервенција на домашниот пазар во 1988 година („Службен лист СФРЈ”, бр. 34/88) не се плаќа царина и посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување за увезените стоки.

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за увоз на стоки за широка потрошувачка заради интервенција на домашниот пазар во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88).

15. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 292
12 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с.р.

648.

Врз основа на член 10 ст. 2 и 3 од Законот за привремена мерка за покривање на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за пренос врз федерацијата на дел од побарувањата по билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/88), на предлог на Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО БАНКИТЕ Ќ ЈА ПЛАКААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА НА КРЕДИТИТЕ ПРИМЕНИ ПО ОСНОВ НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 29 МАЈ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА

1. Банките, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини и плаќаат на Народната банка на Југославија камата на износот на кредитите што ги користат врз основа на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија, во височината на утврдената есконтна стапка на Народната банка на Југославија.

2. Каматата од точка 1 на оваа одлука народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ја пресметуваат и наплатуваат од банките тримесечно наназад, во корист на приходите на Претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија, за периодот од 29 мај до 30 септември 1988 година, така што месецот и годината се сметаат календарски.

3. Упатство за спроведувањето на оваа одлука, по потреба, дава Народната банка на Југославија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 287
9 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Милош Милосавлевиќ, с. р.

649.

Врз основа на член 10 ст. 1 и 3 од Законот за привремени мерки за покривање на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за пренос врз федерацијата на дел од побарувањата по билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/88), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ЈА ПЛАЌА НА БАНКИТЕ ПО ОСНОВ НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 29 МАЈ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија им плаќа на банките камата на динарската противвредност на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија по стапка од 6% годишно.

2. Каматата од точка 1 на оваа одлука Народната банка ја пресметува и им ја плаќа на банките тримесечно наназад, на товар на расхоните на Претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 29 мај до 30 септември 1988 година.

Пресметка на каматата, во смисла на оваа одлука, вршат народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, врз основа на евиденцијата за обврските спрема банките по основ на депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија.

3. Упатство за спроведување на оваа одлука, по потреба, дава Народната банка на Југославија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 288
9 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

650.

Врз основа на член 51 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79 и 56/80), на предлог од Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО И НАСЕЛУВАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ ОД МОРСКИОТ БРЕГ, НА ОСТРОВИТЕ ИЛИ ДЕЛОВИ ОД ОСТРОВИТЕ

1. Во Одлуката за забрана и ограничување на движењето и населувањето на одделни делови од морскиот брег, на островите или делови од островите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80, 34/84 и 39/84) во точка 1 ставот 1 се менува и гласи:

„На островите Мали Бриони и Ванга, полуостровот Пинида на островот Бриони јужно од северната страна на котлината Лако – паралела 44° 53,9 N и на островот Голи, забрането е движење и населување на странци и државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Ставот 2 се брише.

2. Во точка 2 одредбата под 4 се брише.

3. Во точка 4 ставот 1 се менува и гласи:

„На островите Вис, Ластово, Светац, Јабука и Палагружа, како и на помалите острови и карпи околу нив, забрането е движење и населување на странци.“

Се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка се одобрува организирано доаѓање на странци на островот Бишево заради посета на Модра Шпиља.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 291
9 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

651.

Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ И ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ – МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 1988 ГОДИНА

1. Претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“ за 1988 година изнесува 33.300 динари, а за „Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори – 47.800 динари.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“ и претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/88).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 290
4 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

652.

Врз основа на член 9 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/88 и 46/88), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и за начинот

на пресметка на вишоците на приходи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88) во член 2 став 1 по зборовите: „на жиро-сметката на корисникот на средствата” се додаваат зборовите: „зголемени за помалку остварените приходи до дозволеното ниво, односно намалени за повеќе остварените приходи во односниот период 1987 година утврдени во согласност со Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници на општествените дејности за потрошувачка во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87, 65/87, 75/87 и 84/87).”

Член 2

Во член 5 став 1 по зборовите: „1988 година” се додава запирачка и зборовите: „податоци за утврдените вишоци на приходи односно за помалку остварените приходи до дозволеното ниво во односниот период на 1987 година”.

По одредбата под 1 се додава одредбата под 1а која гласи:

„1а) под редниот број 1а во колона 3 се внесува податокот за износот на средствата што се помалку остварени од дозволеният износ за потрошувачка во односниот период во 1987 година а под редниот број 1б се внесува податокот за износот на средствата што се повеќе остварени од дозволеното ниво за потрошувачка во односниот период на 1987 година. Под редниот број 1в во колона 3 се утврдуваат дозволените изворни приходи што се еднакви на износот од редниот број 1 зголемен за износот од редниот број 1а, односно намален за износот од редниот број 1б”.

Член 3

Во член 10 став 1 зборот: „може” се заменува со зборовите: „е должен”, а по зборовите: „1987 година” се додаваат зборовите: „почнувајќи од периодот јануари-август 1988 година”.

Член 4

Во Образецот ИС-1, во колоните 1 и 2 по редниот број 1 се додаваат ред. бр. 1а, 1б и 1в со описи кои гласат:

„1а. Помалку остварени приходи до дозволеното ниво во односниот период на 1987 година

1б. Повеќе остварени приходи од дозволеното ниво во односниот период на 1987 година.

1в. Дозволени изворни приходи - Реден број 1 колона 3 плус реден број 1а - односно минус реден број 1б).

Под реден број 3 зборовите: „(реден број 1 минус реден број 2)”, се заменуваат со зборовите: „(реден број 1в минус реден број 2 за колона 3, а реден број 1 минус реден број 2 - за колона 4)”.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6-7114
2 август 1988 година
Белград

Заменик на сојузниот
секретар за финансии,
Вук Огњановиќ, с. р.

653.

Врз основа на точка 9 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченичното брашно од типот „850” и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно од типот „850” и утврдување на компензацијата за брашното од типот „850” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/88), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА ТОЧКА 7 СТАВ 2 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО ОД ТИПОТ „850” И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850” И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИИ ЗА БРАШНОТО ОД ТИПОТ „850”

1. Организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓани, кои произведуваат и продаваат основен вид пченичен леб произведен од пченично брашно од типот „850”, можат, малопродажните цени на тој леб чија маса (граматура) е помала или поголема од 1 килограм да ги формираат така што на пропишаната цена за еден килограм леб во износ од 380,00 динари да ги применат процентите сразмерно на масата (граматурата), и тоа:

- за леб од 0,800 kg	87,5
- за леб од 0,700 kg	78%
- за леб од 0,600 kg	69%
- за леб од 0,500 kg	60%
- за леб од 0,300 kg	46%
- за леб од 1,500 kg	1,46%
- за леб од 2,00 kg	1,92%

2. За пченичниот леб произведен во маси (граматури) кои не се опфатени во точка 1 на оваа наредба, при формирањето на малопродажните цени ќе се применуваат процентите од точка 1 на оваа наредба сразмерно со учеството на вредноста на брашното од типот „850”, помошниот материјал (квасец, сол, вода, адитиви и др.) и другите трошоци во производството на лебот, така што цената на лебот во маса (граматура) што не е предвидена во точка 1 на оваа наредба, не може да биде поголема од цената на лебот произведен од брашно од типот „850” на првата помала маса (граматура) утврдена во точка 1 од оваа наредба.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1253/1
4 август 1988 година
Белград

Заменик на сојузниот
секретар за стопанство,
д-р Миленко Шарац, с. р.

654.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛАТА ЗА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање лаборатории за преглед на мерилата за тоplotна енергија што во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани што произведуваат и продаваат мерила за тоplotна енергија.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL. Q - (1, 2,3)/2.

Член 2

Организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да обезбедат работници за преглед на мерилата за тоplotна енергија кои мораат да имаат најмалку III степен машинска или електротехничка насока и кои ги познаваат постапката и методите на

преглед, како и раководител на лабораторијата со соодветна висока стручна подготовка.

Член 3

За мерилата за топлотна енергија чиишто делови се конструирани во неразделен склоп, потребна е најмалку следната опрема:

- 1) уред за преглед на мерилата за протек;
- 2) три водени или маслени бањи (термостати);
- 3) три еталон-термометри за мерење на температурата во термостатите.

Член 4

Прегледот на мерилата за протек се врши при температура на водата од $(60 \pm 5)^{\circ}\text{C}$.

Член 5

Водените или маслените бањи со температурен опсег од 0°C до 140°C мораат да имаат длабочина на работниот простор поголема од 200 mm и температурен градиент помал или еднаков на $0,05^{\circ}\text{C}/\text{cm}$.

Температурата на течноста во термостатите се репродуктира со грешка помала од $0,02^{\circ}\text{C}$.

Член 6

Еталон-термометрите со мерен опсег од 0°C до 100°C не смеат да имаат грешка поголема од $0,02^{\circ}\text{C}$, а еталон-термометрите со мерен опсег над 100°C не смеат да имаат грешка поголема од $0,05^{\circ}\text{C}$.

Член 7

Опремата за преглед на мерилата за топлотна енергија, кога деловите на мерилата за топлотна енергија се конструирани во разделен склоп, се состои од:

- 1) уреди за преглед на мерилата за протек;
- 2) уреди за преглед на сметковните единици со температурни давачи;
- 3) уреди за преглед на сметковната единица;
- 4) уреди за преглед на температурните давачи.

Член 8

Уредите за преглед на сметковната единица со температурни давачи, мораат да го имаат минимумот на следната опрема:

- 1) еден симулатор на протекот – генератор на импулси, давач на милиамперметри или друг соодветен симулатор, со дозволена грешка до $\pm 0,1\%$;
- 2) еден електронски бројач на импулси, милиамперметар или други мерила за мерење на сигнали со кои се симулира протекот, со дозволена грешка до $\pm 0,1\%$;
- 3) три водени или маслени бањи, што мораат да ги задоволат условите пропишани во член 5 на овој правилник;
- 4) три еталон-термометри што мораат да ги задоволат условите пропишани во член 6 на овој правилник;
- 5) два симулатора на температура чијашто грешка во наместувањето на разликата на температурата мора да биде помала од $1/3$ од дозволената грешка за температурните давачи.

Член 9

Работната просторија за преглед на мерилата за топлотна енергија (во натамошниот текст: работната просторија) мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да е чиста, сува и изработена во согласност со важечките технички нормативи;
- 2) да ги исполнува условите пропишани во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) доволно да е голема за сместување на потребната опрема;
- 4) во неа и во нејзината околина да нема извори на потреси што би влијаеле врз точноста на мерењето;
- 5) во неа да се сместени маса и столови за работа на работниците на органите за контрола;
- 6) во неа да се сместени ормани и полици за мерилата за топлотна енергија подготвени за преглед;

7) во неа да е вграден термометар за мерење на температурата на воздухот, чијшто најмал поделок не смее да биде поголем од $0,5^{\circ}\text{C}$.

Член 10

Топлотните извори за греење на работната просторија треба доволно да се оддалечени од местото на кое се врши прегледот на мерилото за топлотна енергија и изведени така што да овозможуваат рамномерно загревање на работната просторија.

Член 11

Температурата во работната просторија мора да биде $20^{\circ} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Член 12

Работната просторија мора да биде заштитена од директно навлегување на сончеви зраци.

Член 13

Работната просторија мора да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C9.100, донесен со Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/62.

Член 14

Во работната просторија не смее да се држи опрема која не е наменета за преглед на мерила за топлотна енергија ниту за време на прегледот на мерилата за топлотна енергија смеат да се вршат какви и да е други работи.

Член 15

На подот на работната просторија, околу уредите за преглед на мерилата за протек на течноста се ставаат дрвени решетки или гумени шупливи тлодни простирки по кои се движат работниците при ракувањето со тие уреди.

Член 16

Организациите на здружен труд на кои со решение донесено пред денот на влегувањето во сила на овој правилник им е одобрено во нивните работни простории да се вршат прегледи и жигосување на мерилата за топлотна енергија, можат тие прегледи да ги вршат до 31 декември 1988 година иако не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник.

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-720/1
29 април 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

655.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕЧАТЕНИ ПЛОЧИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за печатени плочи што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Печатени плочи. Еднострани и двострани печатени плочи со неметализирани дупки. Методи за испитување и општи барања — — — — —

JUS N.R7.070

2) Печатени плочи. Еднострани и двострани печатени плочи со метализирани дупки. Методи за испитување и општи барања — — — — —

JUS N.R7.071

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз печатени плочи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Печатени кола. Печатени плочи. Општи технички услови — — — — — JUS N.R7.031
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/122
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

656.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СУРОВА КОЖА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за сурова кожа кој го има следниот назив и ознака:

Сурина кожа. Крупна кожа. Технички услови. Измени и дополненија — — — — — JUS G.B1.006/1

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард во член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз сурова кожа што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/119
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

657.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАФТНО РУДАРСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за нафтно рударство, што го има следниот назив и ознака:

Нафтно рударство. Ознаки и симболи за дупнатини — — — — — JUS B.A3.100

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз нафтното рударство од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/120
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

658.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за обоени метали кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на хемискиот состав на олово и легури од олово. Земање на мостри за хемиска анализа на олово и легури од олово во блок — — — JUS C.A1.126

2) Методи за испитување на хемискиот состав на антимон и легури од антимон. Определување на содржината на никел. Метода на атомска апсорпциона спектрофотометрија — — — — —	JUS C.A1.208
3) Методи за испитување на хемискиот состав на цинк и легури од цинк. Определување на содржината на олово и кадмиум во цинк. Поларографска метода — — — — —	JUS C.A1.353
4) Методи за испитување на хемискиот состав на цинк и легури од цинк. Определување на содржината на бакар во цинк. Спектрофотометриска метода — — — — —	JUS C.A1.366
5) Рафинирано олово во блок. Технички услови — — — — —	JUS C.E1.030
6) Легури од олово во блок за општа примена. Технички услови — — — — —	JUS C.E1.035
7) Легури од олово во блок за акумулатори. Технички услови — — — — —	JUS C.E1.036

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на обоени метали што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Легури од олово и антимон. Технички услови за изработка и испорака — JUS C.E1.035 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на обоените метали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/63)

2) Методи за испитување на хемискиот состав на цинк и легури од цинк. Поларографско определување на бакар, олово и кадмиум — — — — — JUS C.A1.353 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на хемискиот состав на цинк и легури од цинк („Службен лист на СФРЈ” бр. 5/69).

Член 5

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за олово („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/78).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/121
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

659.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАПЧЕНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за запченици кој го има следниот назив и ознака:
Запченици. Основни називи и дефиниции — — — — — JUS M.C1.010.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/123
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

660.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за целулоза кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Целулоза. Мелење во лабораториски услови. Метод со Јокров мелник — — — — —	JUS H.N8.142
2) Целулоза. Мелење во лабораториски услови. Метод со Вилиев мелник — — — — —	JUS H.N8.143
3) Целулоза. Лабораториски листови. Определување на физичките својства — — — — —	JUS H.N8.144
4) Целулоза. Изработка на лабораториски листови за испитување на физичките особини. Метод за рачна изработка на листот — — — — —	JUS H.N8.160
5) Целулоза. Изработка на лабораториски листови за испитување на физичките особини. Репид-Кетенов метод — — — — —	JUS H.N8.161
6) Целулоза. Определување на концентрацијата на целулозна маса. Брз метод — — — — —	JUS H.N8.162
7) Целулоза. Лабораториско развладување во водена состојба — — — — —	JUS H.N8.163
8) Целулоза. Определување степенот на мелење. Шопер-Риглеров метод — — — — —	JUS H.N8.164.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07/05-93/124
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

661.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за чисти хемикалии што го има следниот назив и ознака:

Чисти хемикалии. Подготвување и чување на стандардни референтни пуфер-раствори за калибрација на рН метри — JUS H.G0.002.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник преставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз чисти хемикалии што ќе се произведат односно ќе се увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07/05-93/125
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

662.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ШИНСКА ЖЕЛЕЗНИЦА ВО РУДНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за шинска железница во рудници што го има следниот назив и ознака:

Шинска железница во рудници. Начин на водење на транспортно средство и

вид на погон. Класификација, термини и дефиниции — — — — — JUS P.S9.200.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник преставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целина, а ќе се применува врз шинска железница во рудници што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07/05-93/126
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

663.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕТАНОЛ ЗА ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за етанол за индустриска употреба кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Етанол за индустриска употреба. Определување на содржината на киселини (како оцетна киселина). Волуметриски метод — — — — — JUS H.B8.232
- 2) Етанол за индустриска употреба. Определување на содржината на естери (како етилацетат). Волуметриски метод — — — — — JUS H.B8.233
- 3) Етанол за индустриска употреба. Определување на содржината на алдехиди. Колориметриски метод — — — — — JUS H.B8.234
- 4) Етанол за индустриска употреба. Испитување на мешање со вода — — — — — JUS H.B8.235
- 5) Етанол за индустриска употреба. Определување на содржината на метанол [во границите од 0,01 до 0,20% (V/V)]. Спектрофотометриски метод — — — — — JUS H.B8.236
- 6) Етанол за индустриска употреба. Определување на содржината на мали количини карболни соединенија (како ацеталдехид). Спектрофотометриски метод — — — — — JUS H.B8.237
- 7) Етанол за индустриска употреба. Определување на содржината на карболни соединенија (како ацеталдехид). Волуметриски метод — — — — — JUS H.B8.238
- 8) Етанол за индустриска употреба. Определување на содржината на метанол [во границите од 0,10 до 1,50% (V/V)]. Колориметриски метод — — — — — JUS H.B8.239
- 9) Етанол за индустриска употреба. Определување на содржината на јагленоводород. Метод на дестилација — — — — — JUS H.B8.240
- 10) Етанол за индустриска употреба. Утврдување на присуството на фурфурол — — — — — JUS H.B8.241

11) Етанол за индустриска употреба. Определување на времето на редукција на раствор на калиум-перманганат на 15°C. Колориметриски метод — — — — — **JUS H.B8.242.**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07/05-93/127
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

664.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕМА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА, ГАС И СЛОЈНИ ВОДИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за опрема за истражување и експлоатација на нафта, гас и слојни води што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Опрема за истражување и експлоатација на нафта, гас и слојни води. Прачки за дупчење — — — — — | JUS M.J2.103 |
| 2) Опрема за истражување и експлоатација на нафта, гас и слојни води. Прачки за дупчење од алуминиумски легури — | JUS M.J2.108. |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат врз опремата за истражување на нафта, гас и слојни води што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07/05-93/128
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

665.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИДИТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пестицидите што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Пестициди. Атразин, технички. Технички услови — — — — — | JUS H.P1.051 |
| 2) Пестициди. Металаксил, технички. Технички услови — — — — — | JUS H.P1.055 |
| 3) Пестициди. Бакарна вар. Технички услови — — — — — | JUS H.P1.057 |
| 4) Испитување на пестицидите. Подготовка на индикаторски раствор на амониум-железо (III) – сулфат, со концентрација g/l — — — — — | JUS H.P4.001 |
| 5) Испитување на пестицидите. Подготовка на стандарден раствор на амониум-тиоцијанат со концентрација 0,1 и 0,05 mol/l — — — — — | JUS H.P4.002 |
| 6) Испитување на пестицидите. Течен парафин, реагенс. Технички услови и испитувања — — — — — | JUS H.P4.003 |
| 7) Испитување на пестицидите. Металаксил, технички. Определување содржината на активна супстанца. Метода на гасна хроматографија — — — — — | JUS H.P8.103 |
| 8) Испитување на пестицидите. Металахлор, технички. Определување содржината на активната супстанца. Метода на гасна хроматографија — — — — — | JUS H.P8.104. |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди **JUS H.P4.001, JUS H.P4.002** и **JUS H.P4.003**, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пестицидите што ќе се произведат односно ќе се увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Бакарна вар — — — — — | JUS H.B5.016 |
| донесен со Решението за донесување југословенски стандарди за производите на хемиската индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52); | |
| 2) Пестициди. 2-хлор-етиламино-6-изопропил-амино-1, 3,5-триазин, технички. Атразин, технички — — — — — | JUS H.B5.040 |
| донесен со Правилникот за југословенските стандарди за пестицидите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/83). | |

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07/05-93/129
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

666.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за огноотпорен материјал кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Огноотпорен материјал. Густо обликувани огноотпорни производи. Номенклатура на процесот на производство | JUS B.D6.101 |
| 2) Огноотпорен материјал. Физички испитувања. Основни одредби и преглед на методите | JUS B.D8.300. |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS B.D8.300, југословенскиот стандард JUS B.D6.101 е задолжителен во целина, а ќе се применува на огноотпорен материјал што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Огноотпорен материјал. Физикални испитувања. Основни одредби. Преглед | JUS B.D8.300 |
| 2) Огноотпорен материјал. Густо обликувани огноотпорни производи. Номенклатура на процесот на производство | JUS B.D6.101 |
- донесен со Решението за југословенските стандарди за огноотпорен материјал („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/58);
- донесен со Решението за југословенските стандарди за огноотпорен материјал („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/130
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

667.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за основите за проектирање на градежни конструкции што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Основи за проектирање на градежни конструкции. Корисни оптоварувања на станбените и јавните згради | JUS U.C7.121 |
| 2) Основи за проектирање на градежни конструкции. Определување на корисното оптоварување на таваните во производствените погони и во складиштата | JUS U.C7.122 |
| 3) Основи за проектирање на градежни конструкции. Собствена тежина на конструкцијата на неконструкционите елементи и на складираниот материјал што се зема предвид при димензионирањето. Зафатнинска маса | JUS U.C7.123 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на основите за проектирање на градежни конструкции од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за привремени технички прописи за оптоварување на згради („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 61/48), освен точката 213 и Поглавјето 3 на Привремените технички прописи за оптоварување на згради кои претставуваат составен дел на ова решение.

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07/05-93/131
3 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

668.

Врз основа на член 40 став 1 точ. 6 до 8 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

МЕСЕЧНИ И ГОДИШНИ СТАПКИ

НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО И МЕСЕЧНИ СТАПКИ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Месечната стапка на растежот на цените на мало за јуни 1988 година е 21,1.
2. Месечната стапка на растежот на цените на мало за јули 1988 година е 11,2.

3. Годишната стапка на растежот на цените на мало, пресметана врз основа на месечната стапка на растежот на цените на мало за јуни е 894,4.

4. Годишната стапка на растежот на цените на мало, пресметана врз основа на месечната стапка на растежот на цените на мало за јули е 257,5.

5. Месечната стапка на растежот на цените на производителите на индустриски производи за јуни 1988 година е 27,9.

6. Месечната стапка на растежот на цените на производителите на индустриски производи за јули 1988 година е 15,4.

Бр. 001-3166/1
5 август 1988 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
статистика,
м-р Љубомир Кеџиќ, с. р.

669.

Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/78 и 15/80), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ШТО БАНКИТЕ ГИ ЗАПИШУВААТ ВРЗ ДОБРОВОЛНА ОСНОВА

1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија што банките ги запишуваат врз доброволна основа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/88), во точка 3 став 2 бројот: „200.000.000.000” се заменува со бројот: „350.000.000.000”.

2. Точката 5 се менува и гласи:
„5. Запишувањето на благајничките записи, во смисла на оваа одлука, основните и здружените банки го вршат кај народните банки врз основа на претходна согласност од Народната банка на Југославија.

Заради давање на согласност, во смисла на став 1 од оваа точка, народните банки секој работен ден ќе ја известуваат Народната банка на Југославија за промените на состојбата на запишаните благајнички записи.”

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 88
8 август 1988 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот на
гувернерите
заменик на гувернерот
на Народната банка на
Југославија,
д-р Слободан Станојевиќ, с. р.

670.

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86 и 3/88), член 64а и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГО ОПШТЕСТВЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите за давање одобрение на организација на здружен труд и на друго општествено правно лице да држат девизи во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85, 19/86, 33/86, 63/86 и 85/87) во точка 2 одредба под 1 во алинеја втора зборовите во заградата: „обезбедување, сместување и исхрана на работниците” се заменуваат со зборовите: „(снабдување со резервни делови, обезбедување, сместување и исхрана на работниците, како и за другите трошоци во врска со снабдувањето и одржувањето на погонот, престојот на работниците и сл.)”.

2. Во точка 2 одредбата под 5 се брише.

3. Во точка 2а ставот 3 се брише.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 86
28 јули 1988 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот на
гувернерите
заменик на гувернерот
на Народната банка на
Југославија,
д-р Слободан Станојевиќ, с. р.

671.

Врз основа на член 36 став 5 и член 62 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86 и 3/88), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за начинот на вршење платен промет со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85 и 34/88) точ. 11а, 21а и 21б се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 87
28 јули 1988 година
Белград

Го заменува
претседателот на Советот на
гувернерите
заменик на гувернерот
на Народна банка на
Југославија,
д-р Слободан Станојевиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 1 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ ПРИ ЗАЕДНИЧКОТО ИЗВЕДУВАЊЕ НА РАБОТИ ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЈЕМЕН НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНИШТВО „НЕИМАР - НОВИ САД” - РАБОТНА ЗАЕДНИЦА „НЕИМАР СЛУЖБИ” ВО НОВИ САД

1. Основниот суд на здружениот труд во Нови Сад покрена пред Уставниот суд на Југославија постапка за

оценување на законитоста на одредбите на член 1 и одредбата на член 2 став 3 од Самоуправната спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за меѓусебните права и обврски при заедничкото изведување на работи во Арапска Република Јемен на Работната организација за градежништво „Неимар-Нови Сад“ – Работна заедница „Неимар служби“ во Нови Сад од 29 август 1985 година.

Овластениот предлагач смета дека оспорените одредби на член 1 од наведената самоуправни спогодба се во спротивност со Законот за девизното работење и со Законот за изведување на инвестициони работи во странство, поради тоа што со тие одредби е утврден курсот на доларот по кој на работниците на работа во странство им се исплатува личниот доход независно од моментот на пресметката на личниот доход, а дека одредбата на член 2 став 3 од наведената самоуправни спогодба е во спротивност со Законот за облигационите односи.

2. Со одредбата на член 1 став 1 од оспорената самоуправни спогодба е определено дека на работник на работа во Арапска Република Јемен остварениот личен доход му се исплатува: 50% во САД долари, 40% во динари и 10% во јеменски риали, а со одредбата на став 2 од тој член е утврден курсот на доларот по кој на работниците им се исплатува личниот доход.

Со одредбата на член 2 став 3 од наведената самоуправни спогодба е предвидено дека работникот има право на камата за периодот на доцнење, ако исплатата на личниот доход не се изврши во утврдените рокови, во височина на каматата што банките ја плаќаат на штедни влогови по видување.

3. Во одговорот на предлогот на овластениот предлагач, Работната организација за градежништво „Неимар – Нови Сад“ го изнесе мислењето дека оспорените одредби не се во спротивност со законот, поради тоа што на работниците во Арапска Република Јемен личниот доход им се исплатуван во согласност со Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредување на определени права и одговорности на работниците што организациите на здружен труд ги упатуваат на привремена работа во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/85), што со тој општествен договор се определени пропорциите помеѓу личниот доход на работникот на работа во земјата и личниот доход на работникот што е распореден на исти или слични работи во работната единица во странство, и што работната организација, при исплатата на личните доходи на овие работници, се придржувала кон одредбите од наведениот општествен договор, како и кон одредбите од чл. 127 и 128 на Законот за здружениот труд.

4. Според одредбата на член 44 став 1 од Уставот на СФРЈ, организацијата на здружен труд може да врши дејност и да вложува средства на општествената репродукција во странство, под условите и во границите што се пропишани со сојузен закон, а според одредбите на член 252 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека основата на единствениот југословенски пазар ја сочинуваат и единствените пари, единствениот монетарен и девизен систем и единствените основи на кредитниот систем, заедничката монетарна и девизна политика и заедничките основи на кредитната политика.

Според одредбите на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ федерацијата, преку сојузните органи, го уредува системот на надворешнотрговското и девизното работење и на друго економско работење со странство и го обезбедува извршувањето на сојузните закони во тие области.

Со одредбите на чл. 26 до 34 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86 и 3/88) е утврдено дека курсот на динарот се формира на единствениот девизен пазар во согласност со понудата и побарувачката на девизи и со економската политика на земјата, дека курсевите на странските валути се утврдуваат на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар и дека за пресметка на динарската противвредност се применува курсот што важи на денот на пресметката.

Со одредбите на член 24 од Законот за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85) е пропишано дека организацијата на здружен труд, која изведува инвестициони работи во

странство, им ги исплатува на работниците, за време на работата во странство, личниот доход и другите лични примања во динари и во странска валута, дека височината и начинот на исплата на тие лични доходи се утврдува со самоуправниот општ акт на организацијата на здружен труд која ги упатува и распоредува работниците во странство, во согласност со самоуправната спогодба склучена врз основа на општествениот договор за заедничките основи и мерила за усогласување на личните доходи на работниците на работа во странство, дека, заради покривање на животните трошоци на работниците за време на работата на изведување инвестициони работи во странство еден дел од личниот доход се исплатува во валутата на земјата во која се изведуваат инвестиционите работи, во согласност со самоуправниот општ акт, а дека, по исклучок, зависно од условите за живот и работа во земјата во која се изведуваат инвестиционите работи, организацијата на здружен труд може еден дел од личниот доход и од другите лични примања да му исплати на работникот во конвертибилна валута, ако во таква валута го наплатува изведувањето на инвестиционите работи, по курсот во моментот на пресметката на личниот доход.

Тргувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ и сојузните закони, Уставниот суд на Југославија смета дека организацијата на здружен труд не можеше со самоуправни општ акт да ги утврдува курсевите на странските валути по кои ќе го пресметува динарскиот дел на личниот доход на работниците на работа во странство, за што со наведените одредби од Законот за девизното работење е утврдено дека курсевите на странските валути се утврдуваат на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар и дека за пресметка на динарската противвредност се применува курсот што важи на денот на пресметката, па, затоа, по оценка на Уставниот суд на Југославија, одредбата на член 1 став 2 од наведената самоуправни спогодба е во спротивност со Законот за девизното работење.

Меѓутоа, Уставниот суд на Југославија смета дека организацијата на здружен труд можеше со самоуправни општ акт да уреди, заради покривање на животните трошоци на работниците за време на работата во странство, на работниците да им се исплатува личниот доход во динари и во странска валута, па, затоа, според оцената на Уставниот суд на Југославија, одредбата на член 1 став 1 од наведената самоуправни спогодба не е во спротивност со Законот за изведување на инвестициони работи во странство.

За оценување на спротивноста на одредбата од член 2 став 3 на Самоуправната спогодба со Законот за облигационите односи не е надлежен Уставниот суд на Војводина, кој ја укина таа одредба со одлуката У-бр. 193/87 од 20 јануари 1988 година.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата од 11 мај 1988 година, донесе

О д л у к а

1. Се укинува одредбата на член 1 став 2 од Самоуправната спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за меѓусебните права и обврски при заедничкото изведување на работи во Арапска Република Јемен на Работната организација за градежништво „Неимар-Нови Сад“ – Работна заедница „Неимар служби“ во Нови Сад од 29 август 1985 година.

2. Се одбива предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Нови Сад да се утврди дека одредбата на член 1 став 1 од Самоуправната спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за меѓусебните права и обврски при заедничкото изведување на работи во Арапска Република Јемен на Работната организација за градежништво „Неимар-Нови Сад“ – Работна заедница „Неимар служби“ во Нови Сад од 29 август 1985 година е спротивна со Законот за изведување на инвестициони работи во странство.

Одлуката да се објави во „Службен лист на СФРЈ“ во Работната организација за градежништво „Неимар“ во Нови Сад на начинот на кој се објавуваат самоуправни општи акти.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Александар Фира и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У-бр. 345/87
11 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈКИ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДА „МАНТОВО“

1. Месната заедница „Илија Пацков“, во Раклиш, покрена постапка за оценување на уставноста на Одлуката за височината на надоместот за користење на водостопанските објекти и постројки на Работната организација за стопанисување со вода „Мантово“, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница за водостопанство во Радовиш на 22 март 1985 година, во делот во кој е утврден надоместот за обезбедена вода.

Во предлогот е наведено дека, според оспорената одлука, земјоделските производители се должни да плаќаат надомест за обезбедена вода, независно од тоа дали ќе користат вода од хидромелиоративниот систем. Предлагачот наведува дека оспорената одлука не е донесена по пат на референдум и дека е донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница за водостопанство, во кое има голем број делегати од работните организации, а тие делегати не беа доволно заинтересирани за оваа одлука.

2. Со оспорената одлука е пропишано дека надомест за обезбедена вода, или постојан надомест, се плаќа во износ од 1.000 до 6.000 динари по хектар и дека тој надомест се користи за отплата на анuitети, за амортизација, одржување на хидромелиоративните објекти и постројки во функционална состојба, за осигурување на основните објекти и постројки и за други фиксни трошоци за одржување.

3. Самоуправната интересна заедница за водостопанство во Радовиш, во одговорот на предлогот на овластениот предлагач, наведува дека никој надвор од границите покриени со хидрантската мрежа не е задолжен да ја плаќа обезбедената вода, а доколку тоа ќе случи, по барања на сопственикот на земјиштето, комисијски се испитува состојбата и таквиот сопственик се ослободува од плаќање надомест за обезбедената вода. Надомест за обезбедената вода, покрај индивидуалните земјоделци, плаќаат и земјоделските комбинати што го користат земјиштето на кое е поставена хидрантската мрежа.

Во одговорот, понатаму, е наведено дека со надоместот за обезбедената вода се овозможува користење на добра што се во функција на дејности од посебен општествен интерес, за кои со закон е утврдена обврска за плаќање надомест, а средствата, собрани на овој начин, претежно служат за одржување на тие добра.

Со одредбите на член 85 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека земјиштето, како добро од општ интерес, ужива посебна заштита и се користи на начинот и под условите што се пропишани со закон, а со член 86 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека секое земјиште мора да се искористува во согласност со општите услови предвидени со закон со кои се обезбедуваат негово рационално користење и други општи интереси.

4. Со одредбите на член 55 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека во областа на комуналните дејности, енергетиката, водостопанството, сообраќајот и другите дејности на материјалното производство, ако трајно вршење на

тие дејности е неопходно заради задоволување на потребите на определени корисници, можат да се основаат самоуправни интересни заедници на организациите на здружен труд од тие области и на корисниците на нивните производи и услуги во кои тие остваруваат заеднички интереси, утврдени со самоуправни спогодба, а со одредбите на член 58 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со закон односно со одлука на собранието на општествено-политичката заедница заснована врз закон може да се утврди обврска за основање, односно да се основе самоуправни интересна заедница, кога определени дејности односно работи на таквата заедница, се од посебен општествен интерес, како и да се утврдат начелата за нејзината организација и за меѓусебните односи во неа и да се пропише обврска за плаќање придонес на таа заедница.

Со одредбите на член 7 од Законот за водите („Службен весник на СР Македонија“, бр. 6/81) е определено дека од посебен општествен интерес се дејностите на наводнување и одводнување на земјоделското и друго земјиште, а во одредбите на член 6 од истиот закон е пропишана обврска за основање на самоуправни интересни заедници за водостопанство.

Со одредбите на член 137 од Законот за водите е пропишано дека за обезбедување и доведување вода од хидромелиоративни и други водостопански објекти и постројки се утврдува надомест, а врз основа на член 140 од тој закон височината на тој надомест ја утврдува собранието на самоуправната интересна заедница.

4. Уставниот суд на Југославија, по спроведената постапка и одржаната јавна расправа, оцени дека оспорената одлука, во делот што се однесува на обврската за плаќање надомест за обезбедена вода, е согласна со Уставот на СФРЈ.

Тргувајќи од фактот дека самоуправната интересна заедница за водостопанство е формирана во функција на дејноста на наводнување и одводнување на земјоделското и друго земјиште, а таа дејност е од посебен општествен интерес, Уставниот суд на Југославија оценува дека со оспорената одлука можеше да се утврди надомест за обезбедената вода со која се овозможува хидромелиоративните објекти и постројки да се одржуваат во таква состојба што корисниците да можат, по потреба, да ги користат.

Уставниот суд на Југославија смета дека собранието на Самоуправната интересна заедница за водостопанство беше овластено да ја донесе оспорената одлука. Ценејќи ја законитоста на оспорената одлука, Уставниот суд на Македонија за тоа веќе заведе став.

Прашањето за височината на надоместот за обезбедена вода е работа на целесообразност на политиката на цените во оваа област, за што Уставниот суд на Југославија, согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ, не е надлежен да одлучува.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, на седницата за советување и гласање од 19 април 1988 година, донесе, едногласно,

Одлука

Се одбива предлогот на Месната заедница „Илија Пацков“ во Раклиш да се утврди дека Одлуката за височината на надоместот за користење на водостопанските објекти и постројки на Работната организација за стопанисување со вода „Мантово“ е несогласна со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Александар Фира и судиите: м-р Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, м-р Крсте Чаловски и Душан Штрбац.

У-бр. 73/86
19 април 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 87, ЧЛЕН 89, ЧЛЕН 133а СТАВ 1 И ЧЛЕН 133f ОД ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ И НА СПРОТИВНОСТА СО ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 87 СТАВ 1 НА ТОЈ ЗАКОН, ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 4 СТАВ 5 НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛАТА ЗА САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО СФРЈ И СО ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 6 СТАВ 3 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОД, КАКО И СО ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1. Работната заедница на Општинската самоуправни заедница за социјално осигурување во Смедерско, Работната организација „Бриони“ во Пула, Основната организација на здружениот труд „Проектно биро“, во состав на Работната организација „Народне новине“, во Загреб, Работната заедница на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Словенија во Љубљана и Работната заедница на Републичката самоуправни интересна заедница за патиштата во Титоград, како овластен предлагач, поведоа пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбите од член 87, член 133а став 1 и член 133f од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 68/87) и спротивноста на одредбите од член 4 став 5 на Општествениот договор за заедничките основи и мерилата за самоуправни уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/85 и 28/87) и одредбите од член 6 став 3 на Општествениот договор за основите за стекнување доход, како и за заедничките основи и мерилата за распределување на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи во СР Хрватска („Народне новине СР Хрватске“, бр. 56/85 и 25/87) со одредбата на член 87 став 1 од Законот за вкупниот приход и доходот.

Предлагачите сметаат дека оспорените одредби од Законот не се согласни со Уставот на СФРЈ поради тоа што од тие одредби произлегува обврска на организациите на здружениот труд да склучуваат општествени договори за заедничките основи и за мерилата за распределување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи и самоуправните општи акти да ги усогласуваат со општествениот договор што не го скучиле или му пристапиле; што со тие одредби е пропишано, во случај на недонесување и неусогласување со општествениот договор на самоуправниот општ акт во поглед на распределувањето на доходот, на работниците им се исплатува личниот доход во висината што е предвидена во случај на работење со загуба; што со тие одредби е пропишано на исплатата на личните доходи на работниците за периодот јануари-јуни 1987 година да се применуваат одредбите од Законот за привремена забрана на располагање со дел од општествените средства за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во банкарските организации, самоуправните интереси заедници, организациите за осигурување на имотот и лицата, лотариите и кладилниците и здруженијата на организациите на здружениот труд до 30 јуни 1987 година; што со измените и дополненијата на одредбите од член 133f од Законот одделни организации и самоуправни интересни заедници се должни на исплатата на личните доходи да го применуваат претходно наведениот закон и што со ваквото пропишување на односите во распределбата на средствата за лични доходи е оневозможено распределбата да се врши според трудот и резултатите на трудот.

Овластените предлагачи сметаат дека оспорените одредби на наведените општествени договори се во спротивност со одредбата на член 87 став 1 од Законот за вкупниот приход и доходот поради тоа што со таа одредба на Законот е пропишано работниците да го распределуваат чистиот доход на основната организација тргнувајќи од обврската на меѓузависност на личните доходи по работник и акумулацијата спрема користените средства, а со оспорените одредби на општествените договори тоа е уредено спрема трајните извори на деловните средства.

До Уставниот суд, од истите причини, Митја Везовник, од Доња Шкофја, и Радо Карничник, од Марибор, имаат дадено иницијатива за поведување постапка за оценување уставноста на одредбите од чл. 87, 89, 133а, 133б, 133г, 133f и 133 е од Законот за вкупниот приход и доходот.

2. Со оспорената одредба на чл. 87 и 89 од Законот е пропишано работниците во основната организација на здружениот труд да го распределуваат чистиот доход, да ги распределуваат средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка и да вршат исплата на личните доходи врз основа на самоуправниот општ акт што е донесен во согласност со законот и самоуправната спогодба односно со општествениот договор, во поглед на распределувањето на чистиот доход.

Со оспорените одредби на член 133а од Законот е пропишано дека основната организација на здружен труд може да исплатува бруто лични доходи на работници најмногу до износот што го утврдува во согласност со одредбата на член 93 став 1 од Законот односно како во случајот на работењето со загуба, додека не го усогласи самоуправниот општ акт во поглед на распределувањето на чистиот доход со законот и самоуправната спогодба односно општествениот договор.

Со оспорената одредба на член 133f од Законот е пропишано дека основните организации на здружен труд го распределуваат чистиот доход и ги распределуваат средствата за лични доходи и вршат исплата на личните доходи по периодичната пресметка за периодот јануари-септември и по завршната сметка за 1987 година кумулативно по самоуправниот општ акт, со тоа што се изземени од тоа само банкарските организации, заедниците на осигурување на имотот и лицата, самоуправните интересни заедници, лотариите и кладилниците, како и здруженијата на организациите на здружениот труд кои не пристапиле кон општествениот договор.

Со оспорените одредби на чл. 133б до 133е од Законот е пропишано дека Службата за општествено книговодство во постапката на вршењето контрола на располагање со општествените средства ќе поднесува предлог за преземање мерки за заштита на самоуправните права и општествената сопственост спрема организациите на здружен труд кои не ќе го усогласат самоуправниот општ акт или не го применуваат самоуправниот општ акт при распределувањето на доходот, дека на исплатата на личните доходи на работниците за периодот јануари-јуни 1987 година ќе се применуваат законите за привремена забрана на располагање со дел на општествените средства за потрошувачка што се донесени за тој период, а врз која основа на личните доходи ќе се применуваат стапките на данок и придонес, дека организациите на здружен труд се должни да достават до Службата за општествено книговодство писмена потврда на надлежното тело за следење на спроведувањето на самоуправната спогодба, односно општествениот договор и видот и височината на паричните казни во случај на кршење на одредбите на Законот.

Со оспорените одредби на наведените општествени договори е уредено под стапката на акумулативност да се подразбира односот на средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и за создавање и обновување на резервите од чистиот доход спрема трајните извори на деловните средства, намалени за пласманите по основ на задолжителните заеми и задолжителното здружување, пресметани врз основа на законот и самоуправните спогодби со кои се извршуваат тие закони.

3. На јавната расправа, одржана на 24 март 1988 година, овластените предлагачи останаа при наводите во предлозите за поведување постапка.

Претставникот на овластениот предлагач на Работната организација „Бриони“ на расправата истакна дека со општествените планови не можат да се менуваат основите на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, односно правото на работниците во здружениот труд да одлучуваат за распределувањето на доходот, ниту е тоа сторено со Законот за здружениот труд, и дека со закон не може да се пропише обврската на организациите на здружен труд да ги усогласуваат самоуправните општи акти во поглед на распределувањето на доходот со општествените договори, туку тоа распределување во определен размер може да се одреди само со закон.

Претставникот на Работната заедница на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување во СР Словенија на расправата истакна дека одредбите на член 133f од Законот се несогласни со Уставот на СФРЈ и поради тоа што со повторувањето на привремените мери за ограничувањето на личните приходи тоа ограничување се претвора во трајно ограничување.

Претставникот на Работната заедница на Републиката самоуправни интересна заедница за патишта на СР Црна Гора на јавната расправа го прецизира предлогот за поведување постапка во таа смисла што ја оспорува уставноста на одредбата на член 133f став 2 од наведениот закон само поради тоа што со оспорената одредба се оневозможува примената на Општествениот договор туку ја принудува Работната заедница да го примени Законот за ограничување на личните приходи за првото полугодие од 1987 година, како и дека со оспорената одредба се доведуваат во нерамноправна положба работниците во самоуправните интересни заедници во однос на другите работници, бидејќи тоа ограничување не е предвидено и за работниците во организациите на здружен труд.

Претставникот на Сојузниот извршен совет на јавната расправа го изнесе ставот дека оспорените одредби од Законот за вкупниот приход и доходот, како и оспорените одредби на наведените општествени договори, се согласни со Уставот на СФРЈ и образложи:

- дека со оспорените одредби од Законот не се пропишува обврска за пристапување кон општествениот договор, односно самоуправната спогодба, туку обврските за усогласување на самоуправните општи акти во поглед на распоредувањето на чистиот доход со општествениот договор;

- дека, според одредбите на чл. 120 и 125 од Уставот на СФРЈ, може да се пропише задолжително општествено договарање за пропорциите на распоредување на чистиот доход на потрошувачката и акумулацијата, како и за прашањето од пошироко општествено значење;

- дека со одредбата на член 21 став 2 од Уставот на СФРЈ е определена обврската работниците во организациите на здружен труд со работниците во другите организации на здружен труд да ги утврдуваат заедничките основи и мерила за распоредување на доходот и дека таа обврска федерацијата ја има пропишано врз основа на одредбите на член 281-став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ;

- дека со оспорените одредби на наведените општествени договори само се конкретизираат одредбите на член 87 став 1 од Законот за вкупниот приход и доходот, бидејќи со тој закон се пропишува стапката на акумулативност да претставува процент на зголемување на средствата на организациите на здружен труд, а тоа се, во суштина, трајни извори на средствата на организациите, а не и ангажирани средства на други субјекти што влегуваат во пресметка на акумулативноста на оние организации што трајно ги користат;

- дека со привременото ограничување на средствата за потрошувачка можат да се ограничат средствата во определен период и дека тоа ограничување за тој период може да биде и дефинитивно и различно за одделни дејности и

- дека одредбите од Законот за вкупниот приход и доход, со кој е уредено определени организации во завршната сметка односно периодичната пресметка да искажуваат лични приходи за определен период со примена на важечките мерки за ограничување во тој период, немаат ретроактивно дејствије, туку дека само упатуваат на примената на тие мерки.

4. Sprema став 6 на Одделот III од основните начела на Уводниот дел на Уставот на СФРЈ, за распределба на доходот на делот што служи за проширување на материјалната основа на трудот и на делот за задоволување на личните и заедничките потреби, согласно со начелото на распределба според трудот, одлучуваат работните луѓе што го остваруваат тој доход, во согласност со општествено утврдените основи и мерила за стекнување и распределба на доходот.

Со одредбата на член 19 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека работниците во основната организација на здружен труд го распоредуваат доходот за своја лична и заедничка потрошувачка, за проширување на материјалната основа на здружениот труд и за резерви.

Со одредбите на член 21 ст. 2 и 3 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека работниците во основната организација

на здружен труд ги утврдуваат со работниците во другите организации на здружен труд заедничките основи и мерила за распоредување на доходот и дека со закон можат да се утврдат мерките со кои се спречуваат или отстрануваат растројствата во општествената репродукција со распоредувањето на доходот.

Тргувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со сојузен закон можела да се пропише обврската на организациите на здружен труд своите самоуправни општи акти во поглед на распоредувањето на доходот да ги усогласат со општествениот договор со кој се утврдени основите и мерилата за распоредување на доходот, па затоа, Уставниот суд смета дека оспорените одредби на чл. 87 и 89 со кои е тоа и уредено, се согласни со Уставот на СФРЈ.

5. Со одредбата на член 267 став 1 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со сојузен закон може, кога е тоа неопходно заради спречување и отстранување на поголеми растројства во стопанството, да се пропише привремена забрана на располагањето со дел на општествените средства за потрошувачка од страна на организациите на здружен труд, самоуправните интересовни заедници и другите самоуправни организации и заедници и општествено-политички заедници.

Тргувајќи од таа одредба на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд оцени дека со оспорените одредби на член 133а, како преодни одредби на Законот за вкупниот приход и доходот, со кој е пропишано ограничување на личните приходи на работниците во организациите на здружен труд до усогласувањето на самоуправниот општ акт во поглед на распоредувањето на чистиот доходот, се согласни со Уставот на СФРЈ.

Уставниот суд смета дека одредбата на член 133f став 2 од Законот за вкупниот приход и доходот нема ретроактивно дејствие бидејќи со неа само се упатува на примена на прописите за ограничување на личните приходи што важеле до 30 јуни 1987 година, а не ги уредуваат општествените односи, односно ограничување на личните приходи во периодот пред влегувањето во сила на таа оспорена одредба.

6. Уставниот суд смета дека оспорените одредби на општествениот договор не се во спротивност со член 87 став 1 од Законот за вкупниот приход и доходот со кој е уредено меѓузависноста на личните приходи по еден работник и акумулацијата да се определува според трајните извори на деловните средства на организацијата на здружен труд, бидејќи оспорените одредби на општествените договори имаат иста содржина како наведените законски одредби.

7. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата од 1 јуни 1988 година, донесе, со мнозинство на гласови,

О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на чл. 87, 89, 133а и 133f од Законот за вкупниот приход и доход не се согласни со Уставот на СФРЈ, како и дека одредбите на член 4 став 5 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во СФРЈ и на член 6 став 3 на Општествениот договор за основите за стекнување доход, како и на заедничките основи и мерилата на распоредување на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични приходи во СР Хрватска се во спротивност со одредбата на член 87 став 1 од Законот за вкупниот приход и доходот.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот состав: претседател на судот д-р Бранислав Ивановиќ и судините: Хрвое Бачиќ, Милован Бузациќ, Божидар Булатовиќ, Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У-бр. 362/87, 363/87,
371/87 375/87,
378/87, 464/87 и 515/87
1 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с.р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 44 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ

1. Извршниот одбор на Југобанка – Основна банка – Бор поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување уставноста на одредбите на член 44 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 61/82 и 71/86).

Според мислењето на предлагачот, оспорената законска одредба, со која е предвидено обележјата на стопанските престапи да се определуваат со одлуки на Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија и со одлуките на народните банки на републиките и покраините, не е согласна со одредбите на член 181 став 1 од Уставот на СФРЈ со кој е утврдено обележјата на стопанските престапи да се определуваат исклучително со закон или уредба.

2. Со оспорените законски одредби е утврдено дека со парична казна во определен износ ќе се казни за стопански престап банката или друго правно лице ако не одржува ликвидни средства во обемот или структурата што ќе ги пропише Народната банка на Југославија, ако не се придржува кон одлуките што ги донесува Народната банка на Југославија и народните банки на републиките и автономните покраини и ако не ги спроведува одлуките на Советот на гувернерите од член 38 на тој закон.

3. Со одредбата на член 181 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврден принципот на законитоста односно дека казниво дело и казните мораат да бидат предвидени со закон или со пропис донесен врз основа на законот.

Од одредбата на член 261 став 2 од Уставот на СФРЈ произлегува овластувањето на народните банки во спроведувањето на утврдената емисиона, кредитно-монетарна и девизна политика да донесуваат одлуки заради остварување на утврдените цели и задачи.

4. Според оценката на Уставниот суд на Југославија, со оглед на тоа што оспорениот сојузен закон содржи основни обележја на стопански престапи и санкции за тие противправни однесувања, е обезбеден наведениот принцип на законитост од член 181 став 1 од Уставот на СФРЈ.

Одлуките на Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија и одлуките на народните банки на републиките и автономните покраини од оспорената законска одредба, со кои поблиску се уредува функционирањето на деловните банки и другите учесници во паричните односи, се засновани врз овластувањето од член 261 став 2 од Уставот на СФРЈ.

Од тие причини Уставниот суд на Југославија заведе став дека оспорените одредби на сојузниот закон се во согласност со Уставот на СФРЈ.

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 22 јуни 1988 година, врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, донесе

Одлука

Се одбива предлогот на Извршниот одбор на Југобанка – Основна банка – Бор да се утврди дека одредбите од член 44 од Законот за паричниот систем не се согласни со Уставот на СФРЈ

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот состав: проф. д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Велко Марковиќ, Радко Мочивник, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У. бр. 116/88
22 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА СТРУЧНА СЛУЖБА НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТИНА ЈАЈЦЕ

1. Месната заедница Скела поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за основање на Заедничка стручна служба на месните заедници на Општина Јајце („Службени гласник општине Јајце”, бр. 3/86) зашто смета дека со таа спогодба се повредени самоуправните права на граѓаните во оваа месна заедница на тој начин што како учесник и потписник на оспорената спогодба е внесена и Месната заедница Скела, која не ѝ пристапи на оваа спогодба, ниту ја потпиша.

2. Со оспорената самоуправна спогодба е основана Заедничка стручна служба на месните заедници на Општина Јајце и се утврдени работите, правата и обврските на работната заедница на Заедничката стручна служба.

3. Со одредбите на член 120 од Уставот на СФРЈ е утврдено со самоуправна спогодба и општествен договор работниците и другите работни луѓе самоуправно да ги уредуваат меѓусебните односи од пошироко општествено значење.

Со одредбата на член 121 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено работните луѓе во месните заедници, во рамките на своите самоуправни права, да ги уредуваат меѓусебните односи, а со одредбата на член 121 став 2 е определено самоуправната спогодба, во името на учесниците на спогодбата, да ја склучуваат нивните овластени органи.

4. Поаѓајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорената спогодба е согласна со Уставот на СФРЈ, а прашањата во врска со учеството на Месната заедница Скела во склучувањето на Спогодбата, како и другите спорни прашања во врска со нејзиното донесување, треба да ги разјаснат учесниците на Спогодбата и другите надлежни органи во посебна постапка, а од тој наод ќе зависат и правата и обврските на Месната заедница Скела во врска со оспорената спогодба.

5. За оцена на спротивноста на оспорената самоуправна спогодба со Законот за здружениот труд не е надлежен Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, туку за тоа е надлежен Уставниот суд на Босна и Херцеговина.

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и чл. 35 и 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 22 јуни 1988 година, едногласно донесе

Одлука

Се одбива предлогот на Месната заедница Скела да се утврди дека Самоуправната спогодба за основање на заедничка стручна служба на месните заедници на Општина Јајце е несогласна со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Велко Марковиќ, Ратко Мочивник, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У-бр. 390/87
22 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 51, НА ЧЛЕН 58 СТАВ 2 И НА ЧЛЕН 79 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 19 И НА ЧЛЕН 26 СТАВ 1 ТОЧКА 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ

1. Договорната организација на здружен труд „Контакт филм“, во Белград, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 51, на член 58 став 2 и на член 79 став 2 од Законот за здружениот труд - Пречистен текст („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/88) и на одредбите на член 19 и на член 26 став 1 точка 1 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86).

Давателот на предлогот смета дека оспорените одредби од наведените сојузни закони се несогласни со Уставот на СФРЈ поради тоа што со тие одредби не е определено во материјалните трошоци на работењето на основната организација на здружен труд да се признаваат личната и заедничката потрошувачка на работниците, што има за последица средствата за тие намени да се распоредуваат од доходот, со што се овозможува, по негово мислење, посредно стекнување на материјална и друга корист со експлоатација и туѓ труд.

2. Со оспорените одредби на член 51 и на член 79 став 2 од Законот за здружениот труд е уредено дека доходот на основната организација се стекнува во рамките на вкупниот приход што таа ќе оствари со своето работење, кога од вкупниот приход ќе се надоместат трошоците за работење и трошоците за амортизација.

Со оспорената одредба на член 58 став 2 од тој закон е уредено дека работникот го остварува личниот доход по основ на тековниот труд и по основ на управувањето и стопанисувањето со општествените средства како минат труд на работникот.

Со оспорените одредби на член 19 од Законот за вкупниот приход и доходот се определени трошоците што се сметаат како материјални трошоци на работењето на основната организација на здружен труд.

Со оспорените одредби на член 26 став 1 точка 1 од Законот за вкупниот приход и доходот е уредено кои се трошоци претставуваат трошоци за надомест на трошоците на работниците при вршењето на определени работи заради остварување на вкупниот приход.

3. Со одредбата на член 17 став 3 од Уставот на СФРЈ е определено дека остварениот доход во основната организација на здружен труд претставува материјална основа на правото на работниците да одлучуваат за условите на својот труд и за распределбата на доходот и да стекнуваат личен доход.

Со одредбата на член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ е определено дека работниците, за вкупната лична и заедничка потрошувачка, распоредуваат дел од доходот сразмерен со нивниот придонес во остварувањето на доходот што го дале со својот труд и со вложување на општествени средства како минат труд на работниците.

Тргувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека средствата за лични приходи на работниците и за заедничка потрошувачка не можат да се распоредуваат на товар на материјалните трошоци на работењето на основната организација, па поради тоа, оспорените законски одредби со кои тоа не е ниту пропишано, не можат да се сметаат како несогласни со Уставот на СФРЈ.

Покрај тоа Уставниот суд смета дека со оспорената одредба на член 58 став 2 од Законот за здружениот труд е уредено дека во согласност со одредбата на член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ, вложените општествени средства претставуваат минат труд на работниците и дека од успешност на користењето на тие средства зависи делот на личниот доход на работниците по тој основ.

Од овие причини Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените одредби од наведените закони се согласни со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 21 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 јули 1988 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на член 51, на член 58 став 2 и на член 79 став 2 од Законот за здружениот труд и одредбите на член 19 и на член 26 став 1 точка 1 од Законот за вкупниот приход и доходот не се согласни со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, Хрвое Баџиќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијковиќ, Душан Штрбац и Рамадан Браниќ.

У-бр. 244/88
13 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с.р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕТО, РАСПРЕДЕЛБАТА И НАЧИНОТ НА УВОЗ НА ЈУЖНО ОВОШЈЕ И ПРЕРАБОТКИ ОД ЈУЖНО ОВОШЈЕ (ОСВЕН КОНЦЕНТРАТИ НА СОКОВИ) ЗА 1988 ГОДИНА И НА АНЕКСОТ КОН ТАА САМОУПРАВНА СПОГОДБА

1. Основната организација на здружен труд „Вањска трговина“ во состав на Сложената организација на здружен труд „Шибенка“, Шибеник, предложи да се оцени уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за утврдувањето, распределбата и начинот на увоз на јужно овошје и преработки од јужно овошје (освен концентрати на сокови) за 1988 година, што ја усвоија организациите на здружен труд регистрирани за надворешнотрговско работење во Здружението на трговијата во рамките на Стопанската комора на Југославија, на ден 12 јануари 1988 година, и Анексот кон Самоуправната спогодба за регулирање на меѓусебните права и обврски на учесниците при обединет увоз на јужно овошје и преработки од јужно овошје (освен концентрати на сокови) за 1988 година, склучен од страна на Комисијата за следење на извршувањето на таа самоуправна спогодба, од 7 април 1988 година.

Подносителот на предлогот изнесе мислење дека двата наведени самоуправни општи акти не се согласни со Уставот на СФРЈ и дека се во спротивност со сојузниот закон бидејќи не ги склучиле работниците на организациите на здружен труд ниту членовите на секцијата во рамките на Стопанската комора на Југославија, туку ги имаат склучено претставници на организациите на здружен труд регистрирани за надворешнотрговско работење зачленети во Здружението на трговијата во рамките на Стопанската комора на Југославија.

Покрај тоа подносителот на предлогот изнесе мислење дека одредбите на чл. 6, 7 и 12 од наведената самоуправна спогодба и член 4 од Деловникот за работа на Комисијата за координација на увозот и следење на Спогодбата, кој е составен дел на таа самоуправна спогодба, не се согласни со Уставот на СФРЈ и дека се во спротивност со сојузниот закон, затоа што смета дека со тие одредби организациите кои три години нааназад извезувале домашно овошје и зеленчук се ставени во поповолна положба, односно во монополистичка положба на единствениот југословенски пазар, во однос на другите организации на здружен труд.

2. Самоуправната спогодба за утврдувањето, распределбата и начинот на увоз на јужно овошје и преработки од јужно овошје (освен концентрати на сокови) за 1988 година ја склучија организациите на здружен труд регистрирани за работи на надворешнотрговски промет во рамките на Здружението на трговијата на Стопанската комора на Југославија, на ден 12 јануари 1988 година, врз основа на

одредбите од член 128 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85 и 38/86) и член 128 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85 и 71/86). Со одредбите на член 17 од Самоуправната спогодба е пропишано дека Самоуправната спогодба ќе се применува во 1988 година и дека ќе влезе во сила со денот на потпишувањето и по доставувањето до надлежните банки и до Сојузниот секретаријат за надворешнотрговска, како и дека Деловникот за работа на Комисијата за координација на увозот и следење на Спогодбата е составен дел на Самоуправната спогодба.

Анексот кон Самоуправната спогодба за регулирање на меѓусебните права и обврски на учесниците при обединет увоз на јужно овошје и преработки од јужно овошје (освен концентрати на сокови) за 1988 година го склучи Комисијата за координација на увоз и следење на Спогодбата, на 7 април 1988 година.

Самоуправната спогодба и Анексот не се објавени во службеното гласило на Стопанската комора на Југославија.

3. Со одредбата на член 121 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека самоуправни спогодба склучуваат работниците во основните и другите организации на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници, во рамките на своите самоуправни права.

Со одредбата на член 208 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека самоуправните општи акти не можат да се применуваат пред да се објават на соодветен начин.

Со одредбата на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека сојузните органи го уредуваат системот на надворешнотрговското и девизното работење и на другото економско работење со странство и обезбедуваат извршување на сојузните закони во тие области.

Со одредбите на чл. 83 и 84 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство е пропишано организациите на здружен труд кои вршат работи на надворешнотрговски промет со определени земји или со група земји задолжително да се организираат во секции, заради усогласување на меѓусебните интереси и остварување на заедничката политика во областа на економските односи со странство. Со овие одредби на Законот е утврдено дека организациите на здружен труд се должни во секцијата во Стопанската комора на Југославија да уредат и обезбедат заеднички координиран настап на странскиот пазар и дека, за таа цел, можат со самоуправни спогодба да го уредат организирањето на увоз односно извоз, заедничкиот настап на пазарот на односната земја, да ги определат координаторите односно носителите на заедничкото работење и да се спогодат за другите форми на меѓусебна соработка. Со одредбата на член 84 став 4 од Законот е утврдено самоуправните спогодби склучени во секцијата во Стопанската комора на Југославија да се објавуваат во „Гласникот на Стопанската комора на Југославија”, во рок од 8 дена од денот на нивното склучување.

Поаѓајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ и Законот за прометот на стоки и услуги со странство, Уставниот суд на Југославија утврди дека оспорените самоуправни општи акти не се склучени во согласност со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, ниту се објавени на начинот пропишан со наведените одредби на сојузниот закон. За тоа тие самоуправни општи акти, според оцената на Уставниот суд на Југославија, не беа согласни со Уставот на СФРЈ и беа во спротивност со наведениот сојузен закон од денот на нивното склучување, па не можеле да произведат правно дејство. Поради тие причини, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените самоуправни општи акти треба да се поништат.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и врз основа на член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 29 јуни 1988 година, едногласно донесе

Одлука

Се поништуваат Самоуправната спогодба за утврдувањето, распределбата и начинот на увоз на јужно овошје и преработки од јужно овошје (освен концентрати на сокови) за 1988 година и Анексот кон Самоуправната спогодба за регулирање на меѓусебните права и обврски на учесниците при обединет увоз на јужно овошје и преработки од

јужно овошје (освен концентрати на сокови) за 1988 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У бр. 206/88
29 јуни 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с.р.

СОДРЖИНА:

	Страна
645. Уредба за обврската за пуштање во промет на определени количества брашно од типот „850”	1317
646. Уредба за обврската за пуштање во промет на определени количества леб од брашно од типот „850”	1317
647. Одлука за увоз на определени стоки заради интервенција на домашниот пазар во 1988 година	1317
648. Одлука за височината на каматата што банките и ја плаќаат на Народната банка на Југославија и на кредитите примени по основ на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија од 29 мај до 30 септември 1988 година	1319
649. Одлука за височината на каматата што Народната банка на Југославија им ја плаќа на банките по основ на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија за периодот од 29 мај до 30 септември 1988 година	1320
650. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за забрана и ограничување на движењето и населувањето на одделни делови на морскиот брег, на островите или делови на островите	1320
651. Одлука за претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ” и претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ” – Меѓународни договори за 1988 година	1320
652. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на утврдување на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и за начинот за пресметка на вишоците на приходи	1320
653. Наредба за начинот на спроведувањето на одредбата на точка 7 став 2 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченичното брашно од типот „850” и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно од типот „850” и утврдување на компензации на брашното од типот „850”	1321
654. Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на мерилата за топлотна енергија	1321
655. Правилник за југословенските стандарди за печатени плочи	1322
656. Правилник за југословенскиот стандард за сурова кожа	1323
657. Правилник за југословенскиот стандард за нафтно рударство	1323
658. Правилник за југословенските стандарди за обоени метали	1323
659. Правилник за југословенскиот стандард за запченици	1324
660. Правилник за југословенските стандарди за целулоза	1324

	Страна		Страна
661. Правилник за југословенскиот стандард за чисти хемикалии	1325	Одлука за оценување на уставноста на Одлуката за височината на надоместот за користење на водостопанските објекти и постројки на Работната организација за стопанисување со вода „Мантово“	1330
662. Правилник за југословенскиот стандард за шинска железница во рудници	1325	Одлука за оценување на уставноста на одредбите од член 87, член 89, член 133а став 1 и член 133г од Законот за вкупниот приход и доходот и на спротивноста со одредбата од член 87 став 1 на тој закон, одредбата на член 4 став 5 на Општествениот договор за заедничките основи и мерилата за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во СФРЈ и со одредбата на член 6 став 3 од Општествениот договор за основите за стекнување на доход, како и со заедничките основи и мерилата за распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи во Социјалистичка Република Хрватска	1331
663. Правилник за југословенските стандарди за етанол за индустриска употреба	1325	Одлука за оценување уставноста на одредбите на член 44 од Законот за паричниот систем	1333
664. Правилник за југословенските стандарди за опрема за истражување и експлоатација на нафта, гас и слојни води	1326	Одлука за оценување на уставноста на Самоуправната спогодба за основање на заедничка стручна служба на месните заедници на Општина Јајце	1333
665. Правилник за југословенските стандарди за пестицидите	1326	Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 51, на член 58 став 2 и на член 79 став 2 од Законот за здружениот труд и на одредбите на член 19 и на член 26 став 1 точка 1 од Законот за вкупниот приход и доходот	1334
666. Правилник за југословенските стандарди за термоотпорен материјал	1327	Одлука за оценување на уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за утврдувањето, распределбата и начинот на увоз на јужно овошје и преработки од јужно овошје (освен концентрати на сокови) за 1988 година и на Анексот кон таа самоуправна спогодба	1337
667. Правилник за југословенските стандарди за основите за проектирање на градежни конструкции	1327		
668. Месечни и годишни стапки на растежот на цените на мало и месечни стапки на растежот на цените на производителите на индустриски производи	1327		
669. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија што банките ги запишуваат врз доброволна основа	1328		
670. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за условите за давање одобрение на организација на зружен труд и на друго општествено правно лице да држат девизи во странство	1328		
671. Одлука за измени на Одлуката за начинот на вршење платен промет со странство	1328		
Одлука за оценување на законитоста на одредбата на член 1 од Самоуправната спогодба за измени и дополнења на Самоуправната спогодба за меѓусебните права и обврски при заедничкото изведување на работи во Арапска Република Јемен на Работната организација за градежништво „Неимар - Нови Сад“ - Работна заедница „Неимар служби“ во Нови Сад	1328		